

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1

Год. LXIV

Четврток, 3 јануари 2008

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	2	6. Одлука за задолжително доставување на податоци за измерена произведена и предадена топлинска енергија за греење во дистрибутивната мрежа во постапката за одобрување и контрола на одобрената цена.....	21
2. Уредба за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење.....	2	7. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	21
3. Програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2007 година.....	18	Исправка кон Упатството за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/07).....	21
4. Правилник за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија.....	19	8. Одлука за распишување на јавен тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга.....	22
5. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	20	9. Правилник за изменување на Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга.....	24
		Огласен дел	1-24

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” број 42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јануари 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА**

1. За учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа, во редовна ротација се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од:

- еден офицер за врска во Командата на ЕУФОР во Сараево:

- четири офицери;
- седум подофициери и
- еден професионален војник.

2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа одлука се испраќа за период од шест месеца, сметано од почетокот на јануари 2008 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и гориво на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-17/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2.

Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01, 5/03 и 58/06), претседателот на Република Македонија, донесе

У Р Е Д Б А**ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ КАКО И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО НОСЕЊЕ****I. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците, како и начинот и условите за нивното носење.

II. ЕДИНСТВЕН ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ НА АРМИЈАТА**Член 2**

Единствениот знак за припадност на Армијата, претставува стилизиран цвет на сончоглед, изработен од метал или везен на ткаенина. Цветот го претставуваат 12 листови со златножолта боја. Во средината е црвено поле со кружен облик на кое е испишан натпис „АРМ”.

Припадниците на Армијата, единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, го носат на плик-капа, капа, баретка и шапка.

Единствениот знак за припадност за плик-капа и шапка се изработува во метал, а за баретка и капа со везење. Единствениот знак за припадност за баретка и шапка е со пречник од 40 мм, а за плик-капа и капа е 28 мм. Единствениот знак за припадност, кај генералите на АРМ е обвинен со две ловорови гранчиња со златножолта боја во полукруг и е изработен од метал.

Член 3

Единствениот знак за припадност на Армијата е даден во Прилог број 1, кој е составен дел од оваа уредба.

III. УНИФОРМА**Член 4**

При извршувањето на должностите припадниците на Армијата ги носат следните видови униформи:

- борбена униформа,
- службена униформа и
- свечена униформа.

Униформата на припадниците на Армијата се изработува во зимска и во летна изведба.

Службената и свечената униформа се изработуваат во машка и женска изведба.

Изгледот, бојата, кројот, суровинскиот состав и тежината на ткаенината, како и други технички карактеристики за секоја униформа, се утврдуваат врз основа на стандардите пропишани од министерот за одбрана.

Не се дозволува комбинирање на делови од различни униформи, како и делови од воена униформа со цивилна и друга облека.

а) Борбена униформа**Член 5**

Борбената униформа ја носат војниците на доброволно служење на воениот рок, професионалните војници, питомците на Воената академија, лицата на стручно оспособување и усовршување во сите прилики, а воените обврзници во резервниот состав на Армијата додека се повикани да извршуваат права и должности од областа на одбраната.

Воените старешини борбената униформа ја носат на обука, смотри, вежби, во услови на зголемена борбена готовност, мобилизација на Армијата, воена состојба и во други услови согласно потребите на службата.

Борбената униформа во работно време ја носат сите воени старешини во единици до ранг на полк-бригада.

Член 6

Борбената униформа се состои од: капа, ветровка, џемпер, кошула, панталони, чизми, ремен за панталони, колан, поткапа, ракавици, чорапи, подоблека, маица со кратки ракави, маица со долги ракави, долна облека, одело со мембрана (гортекс), транспортна вреќа, ранец и шаторско крило (пончо).

Дополнителната опрема на борбената униформа се состои од: шлем, тактички елек, заштитен елек, заштитна маска, прибор за јадење и идентификациска плочка.

Член 7

Припадниците на специјалните единици и Воената полиција носат баретка.

Член 8

Капата се носи така што работ на обработениот дел да лежи на најголемиот обем на главата.

Баретката се носи накосена на десната страна, така што единствениот знак за припадност се наоѓа над левото око.

Ветровката во принцип се носи во зимскиот период закопчана, а по потреба и во други прилики.

Кошулата се носи како внатрешен и горен дел од униформата, над панталоните.

Како горен дел од униформата, кошулата во лето се носи на два начина:

- со спуштени и закопчани ракави или
- со уредно подвиени ракави над лактот.

Под кошулата задолжително се носи војничка маица.

Коланот се носи при обука, вежби и смотри.

Панталоните се носат со ногавиците вовлечени во чизмите.

Со борбената униформа припадниците на Армијата носат војнички чизми. Врвките на војничките чизми се врзуваат вкрстено, а краевите мора да бидат вовлечени во чизмите.

Член 9

На предниот дел од капата или баретката е прицврстен единствениот знак за припадност на Армијата.

На горниот дел на левиот ракав на ветровката и кошулата, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раб на ракавот е вишиена ознаката на државното знаме.

На горниот дел на десниот ракав на ветровката и кошулата, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раб на ракавот е вишиена ознаката на единицата во ранг на полк-бригада и повисоко.

На горниот дел на двата ракави од ветровката и кошулата за лицето на должност аѓутант, на растојание од 20 до 30 мм од горниот раб на ракавот е вишиена ознаката за аѓутант.

Ознаката за прв и главен подофицер се носи на левата и на десната јака на ветровката односно кошулата.

На левиот горен џеб на предната страна на ветровката и кошулата се носи натпис "А Р М".

На десниот горен џеб на предната страна на ветровката и кошулата е вишиена ознаката за презиме.

Ознаката на чинот се носи на средина на предната страна на ветровката и кошулата во висина на горниот раб на џебовите.

Воените лица кои имаат задолжено само борбена униформа, во свечени прилики ги носат и следните ознаки:

- добиените ордени и одликувања се носат над левиот горен џеб, според редоследот на важноста од лево кон десно гледано спрема носителот и
- ознаката за завршена највисока школа или курс се носи на средина на десниот џеб.

б) Службена униформа

Член 10

Службената униформа е наменета за воените старешини и питомците на Воената академија.

Службената униформа воените старешини, ја носат при доаѓање и враќање од работа, на работно место, на службени состаноци, на воени свечености, во денови на државни и воени празници, при давање воени почести, на погребни, на полагање на венци на споменици и гробови и во други прилики по наредба.

Службената униформа питомците на Воената академија, ја носат на воени свечености и во други прилики по наредба.

Член 11

Службената униформа се состои од: плик-капа, палто, панталони или здолниште, службена кошула со долги и со кратки ракави, маица со кратки ракави, мантил, јакна, џемпер, шал, кожени црни ракавици, вратоврска, штипка за вратоврска, чевли, колан за панталони, чорапи, а за жените и чанта.

Член 12

Плик-капата се носи така што работ на обработениот дел на капата да лежи на најголемиот обем на главата.

Палтото се носи закопчано, со кошула и вратоврска.

Џемперот се носи како горен дел од зимската униформа, при извршување на секојдневната работа. Под џемперот се носи кошула, со вратоврска.

Мантилот и јакната се носат надвор од работните простории, по потреба и во зависност од временските услови.

Кошулата се носи како внатрешен и горен дел на службената униформа, во зависност од временските услови, вовлечена во панталони-здолниште. Како внатрешен дел, кошулата се носи под палтото, со вратоврска. Како горен дел од униформата, кошулата со долги ракави се носи со вратоврска. Кошулата со кратки ракави се носи без вратоврска, со откопчано горно копче, а под неа се носи маица, видлива помеѓу јаките на кошулата.

Панталоните се носат така што, долниот дел од ременот е на коската на колкот, а ногавиците до врвот на горниот дел на стапалото на чевлите.

Здолништето се носи така што, горниот дел на струкот да биде над колковите, а должината да не е пократка од 2 сантиметри над колената, ниту подолга од 2 сантиметри под колената.

Припадниците на Армијата и тоа, аѓутантот на претседателот на Републиката, воените аташеа и воените музичари на палтото носат триплетен гајтан во златна боја. Аѓутантот на претседателот на Републиката, гајтанот го носи на десната нарамка и закопчан на второто копче од горната страна, додека воените аташеа и воените музичари го носат на левата нарамка.

Член 13

На предниот дел од левата страна на плик-капата е прицврстен единствениот знак за припадност на Армијата.

На горниот дел на левиот ракав на палтото и кошулата, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раб на ракавот е вишиена ознаката на државното знаме.

На горниот дел на десниот ракав на палтото и кошулата, на растојание од 25 до 35 мм од горниот раб на ракавот во форма на штит е вишен симболот на АРМ, обработен со златножолта боја, со димензии 65x90, на основата со боја на палтото.

Ознаката на родот или службата се носи на левата и на десната јака на палтото, односно на јаките на кошулата како горен дел на униформата.

Ознаката на чинот, генералите и офицерите ја носат на нарамниците на мантилот, палтото, јакната, кошулата и џемперот.

Ознаката на чинот, подофицерите ја носат на надлактицата, на двата ракави од мантилот, палтото, јакната, кошулата со долги ракави и џемперот на 30 мм под ознаката на државното знаме односно под ознаката на АРМ, а на кошулата со кратки ракави на нарамениците.

На горниот дел на двата ракави од мантилот, палтото, јакната, кошулата и џемперот, за лицата на должност аѓутант, над ознаката на АРМ односно ознаката на државното знаме е вишиена ознаката за аѓутант.

На нарамениците од мантилот, палтото, јакната, кошулата со долги ракави и џемперот, на службената униформа за подофицерите се носи плочката со натпис „АРМ”.

Над десниот горен џеб на предната страна на палтото и кошулата се носи плочка со презиме.

На десниот горен џеб на предната страна на палтото и кошулата, над плочка со презиме се носи значка за учество во меѓународни мисии по избор на воениот старешина.

На средината на десниот горен џеб на палтото и кошулата, се носи ознаката на единицата во ранг на полк-бригада и повисоко.

На средината на левиот џеб на палтото, се носи значка за завршена највисока воена школа.

Над левиот горен џеб на палтото, се носат добиените ордени и одликувања, според редоследот на важноста од лево кон десно гледано спрема носителот.

На левиот горен џеб на палтото, над ордените и одликувањата се носи ознака за воени вештини.

в) Свечена униформа

Член 14

Свечената униформа е наменета за воените старешини и припадниците на единицата за почести на Армијата.

- свечена униформа на воените старешини

Член 15

Воените старешини свечената униформа ја носат: на свечени приеми, при дочек и испраќање на високи воени и државни раководители, во денови на државни празници и воени свечености, при погреб на високи воени и државни раководители и во други случаи по наредба.

Член 16

Свечената униформа на воените старешини се состои од: шапка, палто, панталони или здолниште, кошула со долги и со кратки ракави, манжетни за кошула, мантил, бели ракавици, вратоврска, штитка за вратоврска, чевли, ремен за панталони, чорапи, а за жени-те и чанта.

Свечената униформа од став 1 на овој член е наменета за офицери од чин потполковник до чин генерал, воени претставници во странство, подофицери на должност аѓутант, главниот подофицер во команда на полк-бригада и повисоко и припадниците на воениот оркестар.

Свечената униформа за воените старешини заклучно со чин мајор, е службената воена униформа со свечена кошула со долги и кратки ракави, вратоврска и шапка.

Член 17

На предниот дел од шапката, над штитникот за сонце е прицврстен единствениот знак за припадност на Армијата.

Другите делови од свечената униформа, се носат исто како и деловите од службената униформа, на начин пропишан во членот 12 од оваа Уредба.

Аѓутантот на претседателот на Републиката, воените аташеа и воените музичари на палтото на свечената униформа носат триплетен гајтан во златна боја, на начин пропишан во членот 12 од оваа Уредба.

Член 18

Пропишаните ознаки на свечената униформа се поставени на истите места и на исто растојание, како што е утврдено во членот 13 од оваа Уредба.

- свечена униформа на единицата за почести на Армијата

Член 19

Припадниците на единицата за почести на Армијата, свечената униформа ја носат при давање на почести на домашни и странски високи државни и странски воени раководители и на други свечености.

Член 20

Свечената униформа на припадниците единицата за почести на Армијата се состои од: капа (зимска и летна), палто, панталони, пелерина (зимска и летна), кошула, чизми, марама, ракавици, колан со тока, ремен за панталони, џемпер и чорапи.

Член 21

На предниот дел на капата е прицврстен единствениот знак за припадност на Армијата.

На горниот дел на левиот раков од палтото, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раков на раковот е вишиена ознаката на државното знаме.

На горниот дел на десниот раков на палтото, на растојание од 25 до 35 мм од горниот раков на раковот во форма на штит е вишиен симболот на АРМ, обрабен со златножолта боја, со димензии 65x90, на основа со боја на палтото.

На аглите од јаката е вишиен амблем во форма на ромб на ткаенина во црвена и црна боја и е извезен со жолт конец.

На двете рамена од палтото има по една еполета на која се зашиени две парчиња од чоја во форма на правоаголник широки од 20 до 30 мм, а долги од 40 до 50 мм, во црвена и црна боја меѓусебно одделени со лента во златножолта боја широка 50 мм.

На десната страна на палтото се носат два плетени гајтани во бордо боја.

IV. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ

Член 22

Припадниците на Армијата на униформата носат ознаки на чиновите.

а) Ознаки на чиновите на службената и свечената униформа

Член 23

Ознаките на чиновите за подофицерите се состојат од звезди од осум крака со пречник од 18 мм извезени од конец во златножолта боја, везена права лента широка 10 мм, а долга 70 мм, везена лента во форма на рамностран триаголник без основа широка 10 мм со страни од по 40 мм. Еполетата на која се носи ознаката за чинот е со димензии вертикално од основата до врвот 90 мм и хоризонтално 70 мм, е во боја согласно пропишаните стандарди за боите на униформите.

Ознаките на чиновите за подофицерите на кошулата со кратки ракави е со димензии пропишани во членот 26 од оваа Уредба.

Ознаките на чиновите за офицери од потпоручник до капетан се состојат од ѕвезди од осум крака со пречник од 22 мм изработени од метал во златножолта боја и еполетата е обрабена со лента широка 3 мм, извезена со конец во златножолта боја.

Ознаките на чиновите за офицери од мајор до полковник се состојат од ѕвезди опишани во ставот 2 на овој член и плетеница извезена од срмен конец во златножолта боја на права лента на жолта основа, широка 15 мм и долга 50 мм.

Ознаките на чиновите за генерали се состојат од ѕвезди од осум крака со пречник од 22 мм изработени со везење, везени ленти во полукруг широки 7 мм, а долги 50 мм, гранчиња од тутунови лисја извезени од срмен конец во златножолта боја и везена лента од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм со која се обрабува еполетата.

Член 24

Припадниците на Армијата ги имаат следните ознаки на чиновни кои ги носат на службената и свечената униформа:

1. Ознаката на чинот водник е со една права лента оддалечена од долниот раб на еполетата 10 мм и една изведба во форма на рамностран триаголник без основа, оддалечен 25 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот е оддалечен 47 мм од долниот раб на еполетата.

2. Ознаката на чинот постар водник е со една права лента оддалечена од долниот раб на еполетата 10 мм и две изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, а другата 35 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на втората изведба е оддалечен 57 мм од долниот раб на еполетата.

3. Ознаката на чинот постар водник И класа е со една права лента оддалечена од долниот раб на еполетата 10 мм и три изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, втората 35 мм и третата 45 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на третата изведба е оддалечен 67 мм од долниот раб на еполетата.

4. Ознаката на чинот заставник е со две прави ленти со меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата е оддалечена од долниот раб на еполетата 10 мм и една изведба во форма на рамностран триаголник без основа оддалечена 35 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот е оддалечен 57 мм од долниот раб на еполетата.

5. Ознаката на чинот заставник И класа е со две прави ленти со меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата е оддалечена 10 мм од долниот раб на еполетата и две изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 35 мм, а втората 45 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот од втората изведба е оддалечен 67 мм од долниот раб на еполетата.

6. Ознаката на чинот потпоручник е со една звезда поставена во средина на еполетата, чиј центар е оддалечен 25 мм од надворешниот раб на еполетата.

7. Ознаката на чинот поручник е со две ѕвезди, вертикално поставени во средина на еполетата. Центарот на првата звезда е оддалечен 25 мм од надворешниот раб на еполетата. Втората звезда е вертикално поставена на меѓусебно растојание на краците 4 мм.

8. Ознаката на чинот капетан е со три ѕвезди. Центарот на првата звезда е оддалечен 25 мм од надворешниот раб на еполетата. Останатите две ѕвезди се вертикално поставени на меѓусебно растојание на краците од 4 мм.

9. Ознаката на чинот мајор е со плетеница извезена од срмен конец во златножолта боја на права лента на жолта основа широка 15 мм, оддалечена 5 мм од работ

на еполетата и една ѕвезда поставена во средина на полето на еполетата чиј центар е оддалечен 16 мм од средината на плетената лента.

10. Ознаката на чинот потполковник е со плетеница извезена од срмен конец во златножолта боја на права лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од работ на еполетата и две ѕвезди во златножолта боја. Првата звезда е поставена во средина на полето чиј центар е оддалечен 16 мм од средината на плетената лента, а втората е вертикално поставена на меѓусебно растојание на краците од 4 мм.

11. Ознаката на чинот полковник е со плетеница извезена од срмен конец во златножолта боја на права лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од работ на еполетата и три ѕвезди во златножолта боја. Првата звезда е поставена во средина на полето чиј центар е оддалечен 16 мм од средината на плетената лента, а втората и третата се вертикално поставени на меѓусебно растојание на краците од 4 мм.

12. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, една ѕвезда во златножолта боја извезена во средината на полето на еполетата оддалечена 50 мм од работ на еполетата и лента извезена од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм со која е обрабена еполетата.

13. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, две ѕвезди во златножолта боја извезени во средината на полето на еполетата на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првата звезда е оддалечена 50 мм од работ на еполетата и лента извезена од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм со која е обрабена еполетата.

14. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, три ѕвезди во златножолта боја извезени во полето на еполетата на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првата звезда е оддалечена 50 мм од работ на еполетата и лента извезена од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм со која е обрабена еполетата.

15. Ознаката на чинот генерал е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, четири ѕвезди во златножолта боја извезени во полето на еполетата, од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран триаголник на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првите две ѕвезди се хоризонтално поставени во полето на еполетата оддалечени 50 мм од работ на еполетата, третата звезда е на средина на еполетата, а четвртата звезда е поставена во продолжение на третата звезда и од неа е оддалечена 25 мм.

б) Ознаки на чиновите на борбената униформа

Член 25

Ознаките на чиновите на припадниците на Армијата на борбената униформа, се носат извезени на еполетата. Еполетата е во форма на правоаголник со должина 85 мм и ширина 50 мм, со боја согласно пропишаните стандарди за боите на униформата.

Член 26

Припадниците на Армијата ги имаат следните ознаки на чиновни што ги носат на борбената униформа:

1. Ознаката на чинот разводник е со една права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од долниот раб 8 мм и една изведба во форма на рамностран триаголник без основа оддалечена 25 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот е оддалечен 47 мм од долниот раб на еполетата, изработени во црвена боја.

2. Ознаката на чинот дестар е со една права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од долниот раб 8 мм и две изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, а втората е оддалечена 35 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на втората изведба е оддалечен 57 мм од долниот раб на еполетата, изработени во црвена боја.

3. Ознаката на чинот помлад водник е со една права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од долниот раб на еполетата 9 мм и три изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, втората 35 мм и третата 45 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на третата изведба е оддалечен 65 мм од долниот раб на еполетата, изработени во црвена боја.

4. Ознаката на чинот водник е со една права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од долниот раб на еполетата 9 мм и една изведба во форма на рамностран триаголник без основа оддалечена 25 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот е оддалечен 50 мм од долниот раб на еполетата, изработени во златножолта боја.

5. Ознаката на чинот постар водник е со една права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од долниот раб на еполетата 9 мм и две изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, а втората 35 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на втората изведба е оддалечен 60 мм од долниот раб на еполетата, изработени во златножолта боја.

6. Ознаката на чинот постар водник И класа е со една права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од долниот раб на еполетата 9 мм и три изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, втората 35 мм и третата 45 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на третата изведба е оддалечен 70 мм од долниот раб на еполетата, изработени во златножолта боја.

7. Ознаката на чинот заставник се две прави ленти со ширина 6 мм, а должина 50 мм, со меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата е оддалечена од долниот раб на еполетата 9 мм и една изведба во форма на рамностран триаголник без основа оддалечена од страните 35 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот е оддалечен 60 мм од долниот раб на еполетата.

8. Ознаката на чинот заставник И класа е со две прави ленти со ширина 6 мм, а должина 50 мм со меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата е оддалечена 9 мм од долниот раб на еполетата и две изведби во форма на рамностран триаголник без основи, од кои првата е оддалечена 40 мм, а втората 50 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот од втората изведба е оддалечен 75 мм од долниот раб на еполетата.

9. Ознаката на чинот потпоручник е со една звезда во златножолта боја, со дијаметар 15 мм поставена во средина на еполетата, чиј центар е оддалечен 35 мм од долниот раб на еполетата.

10. Ознаката на чинот поручник е со две звезди во златножолта боја вертикално поставени на меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата звезда е оддалечена 25,5 мм од долниот раб на еполетата.

11. Ознаката на чинот капетан е со три звезди во златножолта боја, вертикално поставени на меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата звезда е оддалечена 16 мм од долниот раб на еполетата.

12. Ознаката на чинот мајор е со плетеница извезена во златножолта боја на права лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од долниот раб на еполетата и една звезда во златножолта боја поставена во полето на еполетата чиј центар е оддалечен 11,5 мм од долниот раб на еполетата.

13. Ознаката на чинот потполковник е со плетеница извезена во златножолта боја на права лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од долниот раб на еполетата и две звезди вертикално поставени на меѓусебно растојание од 4 мм. Првата звезда е поставена во средина на полето чиј центар е оддалечен 11,5 мм од средината на плетената лента, а втората е вертикално поставена на меѓусебно растојание на краците од 4 мм, изработени во златножолта боја.

14. Ознаката на чинот полковник е со плетеница извезена во златно- жолта боја на права лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од долниот раб на еполетата и три звезди вертикално поставени на меѓусебно растојание од 4 мм, изработени во златножолта боја од кои центарот на првата звезда е оддалечен 11,5 мм од средината на плетената лента.

15. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, една звезда во златножолта боја извезена во средината на полето на еполетата оддалечена 40 мм од долниот раб на еполетата и лента извезена од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм, со која е обрабена еполетата.

16. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, две звезди во златножолта боја извезени во средината на полето на еполетата на меѓусебно растојание од 2 мм од кои првата звезда е оддалечена 40 мм од работ на еполетата и лента извезена од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм, со која е обрабена еполетата.

17. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, три звезди во златножолта боја извезени во полето на еполетата на меѓусебно растојание од 2 мм од кои првата звезда е оддалечена 40 мм од работ на еполетата и лента извезена од срмен конец во златно жолта боја широка 3 мм, со која е обрабена еполетата.

18. Ознаката на чинот генерал е со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со срмен конец во златножолта боја, четири звезди со златножолта боја извезени во полето на еполетата, од кои три звезди имаат форма на рамностран триаголник на меѓусебно растојание од 2 мм од кои првите две звезди се хоризонтално поставени во полето на еполетата оддалечени 40 мм од работ на еполетата, третата звезда е на средина на еполетата, а четвртата звезда е продолжение од третата звезда и лента извезена од срмен конец во златножолта боја широка 3 мм, со која е обрабена еполетата.

Член 27

Ознаките на чиновите се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на оваа Уредба.

в) Ознака за аѓутант, прв и главен подофицер

Член 28

Ознаката за аѓутант е во форма на лента изработена од ткаенина во боја на униформата со димензии 90 x18 мм, во чија средина се извезени звезди од осум крака со пречник од 15 мм на краците.

Бројот на звездите на ознаката е соодветен на бројот на звездите на чинот на генералот кој го придружува аѓутантот.

Член 29

Ознаката на прв и главен подофицер во Армијата, изработена од метал во златножолта боја се носи на службената и свечената униформа, на подлога во форма на ромб со димензии 40 x 30 мм изработена од ткаенина со бојата на палтото и обрабена со жолта боја со ширина 2 мм.

Ознаката на прв и главен подофицер во Армијата на борбената униформа е изработена од пластика во црна боја.

Ознаката прв и главен подофицер во Армијата, на службената и свечената униформа се носи на јаките од горните делови на место предвидено за ознаката за родот-службата.

Член 30

Подофицерите во Армијата, поставени на должност прв и главен подофицер на униформите ги носат следните ознаки:

1. Ознаката на подофицер, поставен на должност прв подофицер во чета е минијатурна изведба на чинот постар водник И класа, со една звезда поставена во средината помеѓу правата лента и првата изведба од рамностраниот триаголник.

2. Ознаката на подофицер, поставен на должност прв подофицер во баталјон е минијатурна изведба на чинот заставник, со една звезда поставена во средината помеѓу правите ленти и изведбата.

3. Ознаката на подофицер, поставен на должност главен подофицер во полк-бригада е минијатурна изведба на чинот заставник И класа, со една звезда поставена во средината помеѓу правите ленти и првата изведба.

4. Ознаката на подофицер, поставен на должност главен подофицер во повисока команда од полк-бригада е минијатурна изведба на чинот заставник И класа, со две звезди во средината помеѓу правите ленти и првата изведба, поставени паралелно на основата.

5. Ознаката на подофицер, поставен на должност главен подофицер во АРМ е минијатурна изведба на чинот заставник И класа, со три звезди симетрично поставени помеѓу правите ленти и првата изведба во форма на рамностран триаголник.

Член 31

Ознаката на аѓутант, прв и главен подофицер, се дадени во Прилог број 5, кој е составен дел од оваа уредба.

г) Други ознаки

Член 32

На униформата се носат и ознака за презимето и ознака на Република Македонија.

Член 33

Ознаката за презиме за службената и свечената униформа е изработена од метална позлатена плочка со испишани црни печатни кирилски букви. Плочката е со димензии 80x15мм, со висина на буквите од 7 мм.

Ознаката за презиме за борбената униформа е изработена на зелено-маслинеста ткаенина, извезена со црни букви на кирилско писмо, со висина на буквите од 15 мм.

За мисии надвор од земјата буквите на ознаката за презимето се со печатни букви на латинско писмо.

Член 34

На горните делови од униформата, припадниците на Армијата носат ознака на Република Македонија-државно знаме во правоаголен облик со димензии 70 x 35 мм, извезено на ткаенина и обрабено со конец во црвена боја со ширина од 3 мм.

V. ОЗНАКИ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ

Член 35

Ознаките на родовите и службите се изработени од метал во златножолта боја и се носат на подлога во форма на ромб со димензии 40 x 30 мм изработена од ткаенина со бојата на палтото, која е обрабена со жолта боја со ширина 2 мм.

Припадниците на Армијата ознаката на родот или службата ја носат на палтата на службената и свечената униформа.

Член 36

Ознаките на родовите на Армијата се:

1. за родот пешадија, две вкрстени пушки;
2. за родот артилерија, две вкрстени топовски цевки;
3. за родот оклопно-механизирани единици, силуета на тенк гледан однапред;
4. за родот артилериско-ракетни единици за противвоздушна одбрана, ракетен систем;
5. за родот врска, две вкрстени молњи;
6. за родот инженерерија, две кули-набљудувачници поврзани со мост;
7. за родот атомско-биолошко-хемиска одбрана, два вкрстени лабораториски сада;
8. за родот авијација, меч со врвот свртен нагоре, а на средината на мечот се претставени крилја;
9. за родот воздушно набљудување и јавување, радарска антена и
10. за родот електронско извидување и против електронски дејства, глобус врз кој се вкрстуваат молња и меч со врвот нагоре.

Член 37

Ознаките на службите на Армијата се:

1. за техничка служба на копнена војска, два полукружни запченици во чија внатрешност се прикажани алати и компас;
2. за интендантска служба, клуч во чија средина е претставена пчела, а над рачката на клучот се наоѓа оцак;
3. за воздухопловно-техничка служба, запченик во чија средина е поставен меч со врвот нагоре, а на средината на мечот се претставени крилја;
4. за правна служба, меч со врвот нагоре на чиј врв е поставена терезија;
5. за сообраќајна служба, тркало со светложолта боја во чие средиште се поставени крила со единствената ознака на АРМ во средина, а под нив сидро во жолта боја;
6. за финансиска служба, две вкрстени пера поставени на хартија;
7. за градежна служба, контура од куќа во чија внатрешност стилски се претставени тунел, тетраедар и шестар;
8. за санитарска служба е претставена со палка со две вкрстени змии со главите нагоре и чинија помеѓу нив;
9. за ветеринарна служба, палка со две вкрстени змии со главите нагоре и чинија помеѓу нив, а под главите е испишана кириличната буквата В;
10. за музичка служба, виолински клуч;
11. за информатичка служба, глобус во чија средина се прикажани нумеричките броеви 1 и 0 и
12. за безбедност и разузнавање, знамето на Република Македонија, во чија средина е претставена географска карта на Републиката и глава на сокол.

Член 38

Генералите на АРМ наместо ознака на родот и службата, носат ознака од стилизирани тутунови лисја во златножолта боја со цвет во бела боја, на кои се поставени афионовии плодови во златна боја, изработени со везење.

Подлогата за свечената униформа е изработена од ткаенина во сина боја, а за службената униформа е изработена од ткаенина во црвена боја, во форма на ромб со димензии 65x30 мм, обрабен со жолт конец со ширина 2 мм.

Член 39

Ознаките на родовите и службите, се дадени во Прилог број 3, кој е составен дел оваа уредба.

VI. ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА

Член 40

Ознаките на командите и единиците на Армијата се:

1. Ознаката на Генералштабот на АРМ е во форма на круг, обрабен со златножолта боја, на основа во темно-окер боја, во која е внесен штит со црвена боја, на кој има две вкрстени пушки и меч, а во средината на штитот стои единствениот знак за припадност на Армијата, кој е опкружен со стилизирани дабови лисја споени со лента во златножолта боја, на која е испишан натпис "ГЕНЕРАЛШТАБ".

2. Ознаки во Здружената оперативна команда

2.1. Ознаката на Здружената оперативна команда е во форма на круг обрабен со жолта боја, поделена во два круга. Првиот круг е на темносина основа, на кој е испишан натпис "ЗДРУЖЕНА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА", а во долниот дел симетрично се поставени девет ѕвезди со пет крака. Во вториот круг во основата на горната половина е државното знаме, додека долниот дел е на светлозелена основа. Во средина е претставен тенк, на врвот од топовската цевка на тенкот е прикажан меч со сечилото нагоре, под тенкот се прикажани топовска цевка и пушка, од средината на тенкот се прикажани две крила.

2.2. Ознаки во 1 мпбр

2.2.1. Ознаката на 1 механизирани пешадиска бригада е во форма на штит обрабена со црна боја, на зелена основа, каде е претставена скорпија во црна боја, а над неа во лента со светла окер боја со црни букви е испишано логото на единицата "ЧЕСТ И СИЛА".

2.2.1.1. Ознаката на штабната чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот контури на товарен камион во жолта боја.

2.2.1.2. Ознаката на четата на воена полиција е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот контури на товарен камион во жолта боја.

2.2.1.3. Ознаката на извидувачката чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот контури на оклопен транспортер и двоглед во жолта боја.

2.2.1.4. Ознаката на четата за врски е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот контури на баталјонот за врски.

2.2.1.5. Ознаката на инженериската чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот се претставени две стражарски кули поврзани со мост во жолта боја.

2.2.2. Ознаката на механизираниот пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кого е испишан редниот број на баталјонот.

2.2.2.1. Ознаката на командната чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во црна боја на кого е испишан редниот број на баталјонот, а во десниот оклопен транспортер и две вкрстени пушки со жолта боја.

2.2.2.2. Ознаката на механизираниот пешадиски чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во црна боја на кого е испишан редниот број на баталјонот, а во десниот две вкрстени пушки со жолта боја.

2.2.2.3. Ознаката на минофрлачката батерија во состав на механизираниот пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во црна боја на кого е испишан редниот број на баталјонот на кој припаѓа, а во десниот дел силуета на минофрлач во жолта боја.

2.2.3. Ознаката на артилерискиот баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот се наоѓа две вкрстени топовски цевки во жолта боја.

2.2.3.1. Ознаките на артилериските батериите во состав артилерискиот баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена во црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се се наоѓаат две вкрстени топовски цевки во црна боја, а во десниот дел силуета на хаубица во жолта боја.

2.2.3.2. Ознаките на батеријата за повеќе цевни ракетни фрлачи е во форма на штит обрабен и преполовена во црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се се наоѓаат две вкрстени топовски цевки во црна боја, а во десниот дел силуета на повеќе цевен ракетен фрлач во жолта боја.

2.3. Ознаки во 2 мпбр

2.3.1. Ознаката на 2 механизирани пешадиска бригада е во форма на штит обрабен со црна боја, на темнозелена основа, а во средина на ознаката е претставена глава од леопард во портокалова и црна боја, а над неа во лента со жолта боја со црни букви е испишано логото на единицата "СИЛА ЗА МИР".

2.3.1.1. Ознаката на штабната чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот контури на товарен камион во жолта боја.

2.3.1.2. Ознаката на четата на воена полиција е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот контури на товарен камион во жолта боја.

2.3.1.3. Ознаката на извидувачката чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот контури на оклопен транспортер и двоглед во жолта боја.

2.3.1.4. Ознаката на четата за врски е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот дел на Баталјонот за врски.

2.3.1.5. Ознаката на инженериската чета е во форма на штит обрабен и преполовен со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот дел се претставени две стражарски кули поврзани со мост во жолта боја.

2.3.2. Ознаката на механизираниот пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот дел се претставени оклопен транспортер во жолта боја, на кого е испишан редниот број на баталјонот.

2.3.2.1. Ознаката на командната чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во црна боја на кого е испишан редниот број на баталјонот, а во десниот дел се претставени две вкрстени пушки со жолта боја.

2.3.2.2. Ознаката на механизираниот пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во црна боја на кого е испишан редниот број на баталјонот, а во десниот дел се претставени две вкрстени пушки со жолта боја.

2.3.2.3. Ознаката на минофрлачката батерија во состав на механизираниот пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во црна боја на кого е испишан редниот број на баталјонот на кој припаѓа, а во десниот дел се претставени минофрлач во жолта боја.

2.3.3. Ознаката на артилерискиот баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот дел се наоѓаат две вкрстени топовски цевки во жолта боја.

2.3.3.1. Ознаките на артилериските батериите во состав на артилерискиот баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓаат две вкрстени топовски цевки во црна боја, а во десниот дел се претставени силуета на хаубица во жолта боја.

2.3.3.2. Ознаките на батеријата за повеќе цевни ракетни фрлачи е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓаат две вкрстени топовски цевки во црна боја, а во десниот дел се претставени силуета на повеќе цевен ракетен фрлач во жолта боја.

2.4. Ознаки во Воздухопловната извидувачка нападна група

2.4.1. Ознаката на Воздухопловната извидувачка нападна група е во форма на штит обрабен со жолта боја, од работ по должина на целата ознака се протега лента во темносина боја, на која рамномерно се претставени 18 ѕвезди во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката на светлосина основа, во средината е прикажан меч со сечивото нагоре на кој се поставени крила, над нив на лентата во сина боја, обрабена со црна боја на која со жолта боја е испишано логото "ПО ПАТОТ НА ЗВЕЗДИТЕ".

2.4.2. Ознаката на борбен хеликоптерски сквадрон е во форма на штит обрабен во темносина боја, на која рамномерно се претставени 29 ѕвезди во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката во горниот дел е прикажан хеликоптер во дејство, а во долниот дел на внатрешноста е прикажан нишан со темносина позадина, а во позадина е на црвена основа е претставено изгревање на сонцето со три жолти зрака кои се шират према горниот дел и завршуваат до работ на лентата.

2.4.3. Ознаката на транспортен хеликоптерски сквадрон е во форма на штит обрабен во темносина боја. Во внатрешноста на ознаката во облик на помал штит во а небесно боја, подлога се претставени 2 коњи со крила свртени еден према друг. Во долниот дел е претставена земјината топка, а во горниот дел е претставена Република Македонија во облик на знамето над која рамномерно се распоредени 5 ѕвезди во жолта боја.

2.4.4. Ознаката на сквадрон за обука и тренажа е во форма на штит обрабен со лента во темносина боја на која рамномерно се претставени 29 ѕвезди во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката е претставен авион во лет во црна боја, а во позадина на црвена основа е претставено изгревање на сонцето со три жолти зрака кои се шират према горниот дел и завршуваат до работ на лентата.

2.4.5. Ознаката на сквадрон за транспорт и ВИП е во форма на штит обрабен со лента во темносина боја на која рамномерно се претставени 18 ѕвезди во жолта боја. Во средината на внатрешноста на ознаката е прикажан авион во лет свртен нагоре, а во позадина на црвена основа е претставено изгревање на сонцето со 8 кракови кои завршуваат до внатрешниот раб на ознаката, во делниот дел е претставен планински врв во сина и бела боја.

2.4.6. Ознаката на сквадрон за воздухопловно техничко обезбедување е во форма на штит обрабен со лента во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката се претставени два круга во сина боја. Во помалиот круг рамномерно поделен во три дела на црвена, зелена и жолта основа се претставени авион, резервен дел и авионска бомба. Од левата и десната страна на кругот се претставени крила.

2.4.7. Ознаката на флајт за специјална намена е во облик на штит е обрабена со црна боја. Во средината на внатрешноста на ознаката на светлосина подлога е претставен орел со раширени крила и отворен падобран, а во нозете го држи единствениот знак за припадност.

2.5. Ознаки во оклопниот баталјон

2.5.1. Ознаката на оклопниот баталјон е во форма на штит обрабен со жолта боја, на зелена основа, во средината е претставен оклопен коњаник-вitez кој со копјето прободува змеј во црна и сива боја, а под нив претставено тенк во профил во сива боја, а над коњаникот на лента во жолта боја, обрабена со црна боја и со иста боја е испишано логото на единицата "МОКТА Е СО НАС".

2.5.1.1. Ознаката на тенковската чета во состав на оклопниот баталјонот е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен коњаник-вitez кој со копјето прободува змеј во црна и сива боја, а во десниот дел претставен е тенк во профил во жолта боја.

2.6. Ознаки во Самоодниот хаубички артилериски баталјон

2.6.1. Ознаката за Самоодниот хаубички артилериски баталјон е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена основа, во средината е претставен змеј свртен кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ и ракета во жолта боја, а над нив на лентата во жолта боја, обрабена со црна боја и со иста боја е испишано логото на единицата "СИЛЕН И ВЕШТ".

2.6.2. Ознаката за Командната батерија е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел е претставен црн змеј свртен кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ и ракета во жолта боја, а во десниот дел со црна боја се претставени се два концентрични кругови со стрелка во средината.

2.6.3. Ознаката за Самоодна хаубичка артилериски батерија е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел е претставен црн змеј свртен кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ и ракета во златно жолта боја, а во десниот дел со црна боја е претставено самоодно артилериско орудие на кое е испишан редниот број на батеријата.

2.6.4. Ознаката за Артилериската е во форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел е претставен црн змеј свртен кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ и ракета во златно жолта боја, а во десниот дел со црна боја е претставена силуета на повеќе цевен ракетен фрлач.

2.7. Ознаки во баталјонот за противвоздушна одбрана

2.7.1. Ознаката на Баталјонот за противвоздушна одбрана е во форма на штит обрабен со жолта боја, на светлосина основа во средината се претставени вкрстени ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен дел се наоѓа радарска антена зад која се издадени кобра во став за борба. Зад наведените симболи на основата се претствени патеки на две ракети кои се протегаат од десниот долен дел кон левиот горен дел, а над нив во лента со светлосина боја, која е обрабена со темносина боја, со црна боја е испишано логото на единицата “ЧИСТО НЕБО”.

2.7.2. Ознаката на командната батерија е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на светлосина основа. Во левиот дел се претставени вкрстени ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен дел се наоѓа радарска антена зад која се издадени кобра во став за борба, зад наведените симболи на основата се претствени патеки на две ракети, во десниот дел со црна боја е претставена радарска мрежа преку која се прекрстуваат знаците за врски.

2.7.3. Ознаката на батерија ПВО е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на светлосина основа. Во левиот дел се претставени вкрстени ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен дел се наоѓа радарска антена зад која се издадени кобра во став за борба зад наведените симболи на основата се претствени патеки на две ракети, во десниот дел се претставени две вкрстени ракети на кои во средината е испишан редниот број на батеријата.

2.8. Ознаки во баталјонот на Воената полиција

2.8.1. Ознаката на баталјонот на Воената полиција е во форма на штит обрабен со светложолта боја, на сива основа, во средината е претставен штит во кафена основа, во чија внатрешност има прикажано сонце со зраци во светложолта боја, а во позадината на штитот се претставени два вкрстени меча, обрабени во црна боја, со сечивата надолу. На врвот на штитот со црни букви е испишан натпис ВОЕНА ПОЛИЦИЈА. Над штитот на лента во светложолта боја, обрабена со црна боја и со иста боја е испишано логото на единицата “СЕКОГАШ ПОДГОТВЕНИ”.

2.8.1.1. Ознаката на четата на баталјонот на Воената полиција, е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на сива основа. Во левиот дел е претставен штит во кафена основа, во чија внатрешност има прикажано сонце со зраци во светложолта боја, а во позадината на штитот се претставени два вкрстени меча, обрабени во црна боја, со сечивата надолу. На врвот на штитот со црни букви е испишан натпис ВОЕНА ПОЛИЦИЈА, во десниот дел се претставени вкрстени мечови во жолта боја свртен со сечивото нагоре, помеѓу сечивата е испишан редниот број на четата.

2.9. Ознаки во баталјонот за врски

2.9.1. Ознаката на Баталјонот за врски е во форма на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во средината е претставен меч со сечивото нагоре, зад горната половина на мечот се претставени две вкрстени знаменца во жолта и црвена боја. Во долниот дел се прикажани два дабови лисја по чија средина е прикажана по една молња со црвена боја. Над сечивото од мечот на лента во светложолта боја, обрабена со црна боја и со иста боја е испишано логото на единицата “ИНФОРМАЦИЈАТА Е МОК”.

2.9.1.1. Ознаката на четата во состав на баталјонот за врски е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени меч со сечивото нагоре, зад горната половина на мечот се претставени две вкрстени знаменца во жолта и црвена боја, во долниот дел се прикажани два дабови лисја по чија средина е прикажана по една молња со црвена боја, во десниот дел е претставена ознаката за родот врски при што над него е испишан редниот број на четата.

2.10. Ознаката на четата за атомско-биолошко-хемиска одбрана е во форма на штит обрабена со жолта боја, на црвена основа, во средината се претставени два вкрстени лабораториски сада со жолта боја, под нив во жолта боја се претставени знаци за радиоолошко, биолошко и хемиско оружје, а над сите нив на лента во жолта боја, обрабена со црна боја и со иста боја е испишано логото на единицата “ОТКРИЈ И ОТСТРАНИ”.

3. Ознаки во Полкот за специјални операции

3.1. Ознаката на Полкот за специјални операции е во форма на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во чија средина е претставен отворен падобран чие платно е во жолта боја, кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, во чија средина се вкрстени стрела, меч и молња во златножолта боја, а над неа во лента со црвена боја, која е обрабена со жолта боја и со иста боја е испишано логото на единицата “ПОВЕКЕ ОД МОЖНО”.

3.1.1. Ознаката на штабната чета во Полкот за специјални операции е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени отворен падобран чие платно е во жолта боја, кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, во чија средина се вкрстени стрела, меч и молња во златножолта боја, во десниот дел во жолта боја е претставено командно возило.

3.1.2. Ознаката на четата за логистичка поддршка на Полкот за специјални операции е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени отворен падобран чие платно е во жолта боја, кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, во чија средина се вкрстени стрела, меч и молња во златножолта боја, во десниот дел во жолта боја е претставен камион.

3.2. Ознаки во Баталјонот за специјални намени

3.2.1. Ознаката на Баталјонот за специјални намени е во форма на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во средината е претставена глава на волк во сива и црна боја, а зад главата на волкот се вкрстени стрела, меч и крила во златножолта боја и отворен падобран чие платно е во жолта боја, кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, а над нив во лента со црвена боја, која е обрабена со жолта боја и со иста боја е испишано логото на единицата “СЕКОГАШ И СЕКАДЕ ПРВИ”.

3.2.1.2. Ознаката на четата во Баталјонот за специјални намени е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени глава на волк во сива и црна боја, а зад

главата на волкот се вкрстени стрела, меч и крила во златножолта боја и отворен падобран чие платно е во жолта боја, кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, во десниот дел во жолта боја се претставени две вкрстени стрели, и над нив е испишан редниот број на четата.

3.3. Ознаки во Ренцескиот баталјон

3.3.1. Ознаката на Ренцескиот баталјон е во форма на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во средината е претставен меч со златножолта боја свртен нагоре, преку мечот се вкрстени две стрели со врвовите нагоре, а зад нив се наоѓа отворен падобран чие платно е во жолта боја кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, а над нив во лента со жолта боја, која е обрабена со црна боја и со иста боја е испишано логото на единицата “ЧЕКОР ПОНАПРЕД”, а во подножјето е испишан назив “РЕНЦЕР”.

3.3.1.1. Ознаката на командната чета во Ренцескиот баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени меч со златножолта боја свртен нагоре, преку мечот се вкрстени две стрели со врвовите нагоре, а зад нив се наоѓа отворен падобран чие платно е во жолта боја кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, а во подножјето е испишан назив “РЕНЦЕР”. Во десниот дел во жолта боја е претставено командно возило.

3.3.1.2. Ознаката на четата во Ренцескиот баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени меч со златножолта боја свртен нагоре, преку мечот се вкрстени две стрели со врвовите нагоре, а зад нив се наоѓа отворен падобран чие платно е во жолта боја кој надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, а во подножјето е испишан назив “РЕНЦЕР”. Во десниот дел во жолта боја се претставени две вкрстени пушки, и над нив е испишан редниот број на четата.

4. Ознаки во Командата за обука

4.1. Ознаката на Командата за обука е во форма на круг обрабен со жолта боја, поделена во два круга. Првиот круг е на темносина основа, на кој со жолта боја во горниот дел полукружно е испишан натпис “КОМАНДА ЗА ОБУКА”, а во долниот дел се извезени рамномерно седум ѕвезди. Вториот круг е со зелена основа, во кој се наоѓа штит на кој е отсликано државното знаме, од десната страна на штитот се наоѓа отворена книга, исто така на штитот се вкрстуваат факел и меч, чија рачка лежи на отворената книга.

4.1.1. Ознаката на Центарот за индивидуална обука е во форма на штит обрабен со црна боја на зелена основа, на средината е претставена единствениот знак за припадност, а во позадината се претставени вкрстени мечеви во жолта и црвена боја, исправен факел во кафена, црвена и бела боја и антички столб во бела боја.

4.1.2. Ознаката на Кампот за обука на вода е во форма на штит обрабен со црна боја, на сина основа, на средината е претставен круг обрабен со темносина боја на сина основа. Во средината е претставено сидро во црна боја, а над него има отворена книга.

4.1.3. Ознаката на Кампот за обука во зимски услови е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена основа, на средината се претставени вкрстен меч во жолта и црвена боја и скии во бела и сива, а во позадината е претставен факел во кафена, црвена и бела боја, во чија основа се наоѓа единствениот знак за припадност. Во позадината на овие ознаки се наоѓаат три планински врва во бела и сива боја.

4.1.4. Ознаката на Армискиот полигон Криволак е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена основа, на средината се претставени вкрстено меч во жолта и црвена боја и факел во кафена, црвена и бела боја, а

во позадината се претставени контурите на армискиот полигон во окер боја. Над вкрстениот меч и факел е претставен единствениот знак за припадност.

4.1.5. Ознаката на Центарот за одгледување и дресура на службени кучиња е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена основа, во средината е претставен профил на куче шарпланинец, а во позадина се претставени вкрстени меч во жолта и црвена боја и факел во кафена, црвена и бела боја.

5. Ознаки во Командата за логистичка поддршка

5.1. Ознаката на Командата за логистичка поддршка, е во форма на круг обрабен со темнозелена боја, поделена во два круга. Првиот круг е на зелено-маслинеста основа, на кој со жолта боја во горниот дел полукружно е испишан натпис “КОМАНДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА”, а во долниот дел се извезени рамномерно седум ѕвезди. Вториот круг е со црвена основа, во која симболично се претставени пет зраци во жолта боја, чии центар се наоѓа на долниот дел на кругот кој претставува тркало на кое е поставен меч.

5.2. Ознаки во Логистичкиот баталјон

5.2.1. Ознаката на Логистичкиот баталјон е во форма на штит обрабен со жолта боја, на сина основа, во средината е претставен венец, во чија средина е претставен меч чиј ракофат претставува стилизирани тактички симболи на елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и сончеви зраци во чија средина има бела кружна основа, на која е напишан редниот број на баталјонот. Над нив на лента во светлосина боја, обрабена со темносина, и со жолти букви е испишано логото на единицата “ЗНАЕЊЕ И ТРУД”.

5.2.1.1. Ознаката на логистичката чета е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на сина основа. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја чиј ракофат претставува стилизирани тактички симболи на елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и сончеви зраци, во чија средина има бела кружна основа, на која е испишан редниот број на баталјонот каде припаѓа четата. Во десниот дел, се наоѓа комбинација од симболи кои претставуваат интерпретација на запченик, жито во жолта боја и пушка, куршум змија и во црна боја, која е обвиеана околу мензура во сива боја.

5.2.1.2. Ознаката на Техничкиот ремонтен центар е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на сина основа. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја чиј ракофат претставува стилизирани тактички симболи на елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и сончеви зраци, во чија средина има бела кружна основа на која е испишан редниот број на баталјонот каде припаѓа четата. Во десниот дел се наоѓа интерпретација на запченик и француски клуч во црна боја.

5.2.1.3. Ознаката на чета за транспорт е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на сина основа. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја чиј ракофат претставува стилизирани тактички симболи на елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и сончеви зраци, во чија средина има бела кружна основа на која е испишан редниот број на баталјонот каде припаѓа четата. Во десниот дел, се наоѓа интерпретација на тркало во жолта и црна боја.

5.2.1.4. Ознаката на чета за снабдување е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на сина основа. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја чиј ракофат претставува стилизирани тактички симболи на елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и сончеви зраци, во чија средина има бела кружна основа на која е испишан редниот број на баталјонот каде припаѓа четата. Во десниот дел, се наоѓа комбинација од симболи кои претставуваат интерпретација на жито во жолта боја и пушка, куршум змија и во црна боја, која е обвиеана околу мензура во сива боја.

5.3. Ознаки во инженерискиот баталјон

5.3.1. Ознаката на инженерискиот баталјон е во форма на штит обрабен со жолта боја, на темноцрвена основа, во средината се претставени две стражарски кули поврзани со мост во сива боја во чија позадина е претставен сид од тврдина во црна боја, под тврдината има тркалото во сива боја, над кого се вкрстени инженериски алатки, во црна боја. Над двете кули на лента во окер боја, обрабена со црна боја со црни букви е испишано логото на единицата “СЕКОВАШ НАПРЕД”.

5.3.1.1. Ознаката на четата за уредување и подготовка на територијата и логистичка поддршка е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на темноцрвена основа. Во левиот дел се претставени две стражарски кули поврзани со мост во сива боја во чија позадина е претставен сид од тврдина во црна боја, во десниот дел е претставена контура од инженериска машина - гасеничар во црна боја, во чија позадина се наоѓа картата на Република Македонија во сива боја обрабена со жолта боја.

5.3.1.2. Ознаката на инженериската резервна чета е во форма на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на темноцрвена основа. Во левиот дел се претставени две стражарски кули поврзани со мост во сива боја во чија позадина е претставен сид од тврдина во црна боја, во десниот дел е претставена контура од инженериска машина - гасеничар во црна боја, над која е испишана буквата “P”.

5.4. Ознаки во Баталјонот за почести и опслужување

5.4.1. Ознаката на Баталјонот за почести и опслужување е во форма на штит обрабен со црвена боја, на жолта основа, во средината со црвена боја е претставен гардист во профил. Околу него се наоѓа лоровен венец во црвена боја, а над него на лентата со црвена боја обрабена со црна боја, со жолти букви е испишано логото на единицата “ГОРДОСТ И ЧЕСТ”.

5.4.1.1. Ознаката на гардиска чета е во форма на штит обрабен и преполовена со црвена боја, на жолта основа. Во левиот дел е претставен гардист во профил во црвена боја, а околу него се наоѓа лоровен венец во црвена боја. Во десниот дел во црвена боја е претставен гардиски строј.

5.4.1.2. Ознаката на чета за опслужување е во форма на штит обрабен и преполовена со црвена боја, на жолта основа. Во левиот дел е претставен гардист во профил во црвена боја, а околу него се наоѓа лоровен венец во црвена боја. Во десниот дел во црвена боја е претставен клуч во профил.

5.4.1.3. Ознаката на воен оркестар е во форма на штит обрабен и преполовена со црвена боја, на жолта основа. Во левиот дел е претставен гардист во профил во црвена боја, а околу него се наоѓа лоровен венец во црвена боја. Во десниот дел во црвена боја е претставена туба во профил.

6. Ознаката на Оперативниот центар за воздушно набљудување е во форма на штит обрабен со темносина боја, на светлосина основа во средината е претставена два круга, првиот круг е со темносина боја на кој се ставени 14 ѕвезди во жолта боја, а вториот круг е со светлосина боја во кој се претставени радарска антена зад која се наоѓаат широко отворени крилја во жолта боја наклонети на авион свртен нагоре, а над нив во лента со темносина боја, која е обрабена со црна боја и со жолта боја е испишано логото на единицата “НЕБО-ТО СЕКОВАШ НА ДЛАНКА”.

7. Ознаки на Центарот за електронско извидување

7.1. Ознаката на Центарот за електронско извидување е во форма на штит обрабен со црна боја, на светлосина основа, во која е внесен штит со црна боја, во гор-

ниот дел на штитот се претставени очи на був, во средина на штитот во форма на елипса со црвена подлога се претставени во жолта боја две вкрстени патеки на електрони во движење, а над нив се вкрстени меч со сечивото нагоре и молња. Над штитот има лента во сива боја, обрабена со црна боја, и со црна боја е испишано логото на единицата “СЕКОВАШ БУДНИ”.

7.1.1. Ознаката на командна чета е во форма на штит обрабен со црна боја, на светлосина основа, во средина на штитот е претставен меч со сечивото нагоре во жолта и црвена боја, од левата страна на мечот во жолта боја е претставена молња, а од десната страна со жолтата боја антена. Во позадина во црна боја се претставени две вкрстени патеки на електрони во движење.

7.1.2. Ознаката на чета за електронско извидување е во форма на штит обрабен со црна боја, на светлосина основа, во средина на штитот е претставен меч со сечивото нагоре во жолта и црвена боја, од левата и десната страна на мечот во жолта боја се претставени молњи, а во позадина во црна боја е претставена радарска мрежа и бранови.

7.1.3. Ознаката на чета за директна разузнавачка поддршка е во форма на штит обрабен со црна боја, на светлосина основа, во средина на штитот е претставен меч со сечивото нагоре во жолта и црвена боја, од левата страна на мечот во жолта боја е претставена молња, а на десната страна во црна боја се претставени две вкрстени патеки на електрони во движење. Во позадина во црвена боја е претставен глобус поделен на четири дела.

8. Ознаки на командите-единиците на службената и свечената униформа

Член 41

Ознаката на командата-единицата на Армијата за службената и свечената униформа е изработена во форма на бев.

Бевот е во форма на штит со висина 50 мм, ширина 45 мм и дебелина 2 мм. Бевот е изработен од легура на цинк со лиење и површински е заштитен со слој на бакар, никел и 24 каратна позлата.

Во средината на штитот е излиена ознаката на командата-единицата, обоено со епоксидни смоли.

Бевот е фиксиран на црна кожена подлога во форма на штит со висина 60 мм и ширина 55 мм, на кој на горната страна е продолжен јазик со должина од 35 мм, кој е засечен на средината.

9. Ознаки на командите-единиците на борбената униформа

Член 42

Ознаките на командите се во кружна форма со дијаметар од 80 мм.

Ознаките на единиците се во облик на штит, со димензии 70x80 мм.

Ознаките на командите-единиците на Армијата се изработени со везење на ткаенина во бои согласно стандардот за бојата на борбената униформата.

Ознаката на командата-единицата на Армијата на која и припаѓаат, припадниците на Армијата ги носат на горните делови на униформата.

Член 43

Ознаките на командите-единиците, се дадени во Прилог број 4, кој е составен дел од оваа уредба.

10. Ознаки на припадниците на Армијата упатени во мировни мисии и хуманитарни операции надвор од територијата на Републиката

Член 44

Припадниците на АРМ, кои се упатуваат во мировни мисии и хуманитарни операции надвор од територијата на Републиката, наместо ознаката на командите-единиците, на униформата ја носат ознаката на мисијата во која се упатени, утврдена од страна на организацијата која ја предводи мисијата.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Со денот на влегување во сила на оваа Уредба, престануваат да важат Уредбата за ознаките на припадниците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.71/92), Уредбата за чиновите и ознаките на чиновите на припадниците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.13/00) и Уредбата за видот на униформата на припадниците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.21/00).

Член 46

До пропишување на стандардите од член 4 став 3 од оваа Уредба, припадниците на Армијата ќе ја носат униформата утврдена во Уредбата за видот на униформата на припадниците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.21/00), но не подолго од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 47

Ознаките кои припадниците на Армијата ги носат на униформата, согласно одредбите на Уредбата за ознаките на припадниците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.71/92) и Уредбата за чиновите и ознаките на чиновите на припадниците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.13/00), да се заменат во рок од 6 месеци од денот на влегување во сила на оваа уредба.


Член 48

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-2
3 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Прилог број 1



Прилог број 2

ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ

А) ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ ЗА ВОЈНИЦИ



Страна 1

Б) ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ ЗА ПОДОФИЦЕРИ

СЛУЖБЕНИ И СВЕЧАНИ УНИФОРМИ

МАСКИРНИ УНИФОРМИ



Војник



Постар војник



Постар војник 1 кл.



Заставник



Заставник I класа




Страна 2

В) ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ ЗА ОФИЦЕРИ

СЛУЖБЕНИ И СВЕЧАНИ УНИФОРМИ

МАСКИРНИ УНИФОРМИ



Потпоручник
Поручник
Капетан
Мајор
Потполковник
Полковник




Страна 3

Г) ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ ЗА ГЕНЕРАЛИ

СЛУЖБЕНИ И СВЕЧАНИ УНИФОРМИ

МАСКИРНИ УНИФОРМИ



Бригаден генерал
Генерал мајор
Генерал потполковник
Генерал




Страна 4

Прилог број 3


ОЗНАКИ ЗА РОДОВИ И СЛУЖБИ

а) ОЗНАКИ ЗА РОДОВИ



Страна 1


б) ОЗНАКИ ЗА СЛУЖБИ



Страна 2

Прилог број 4

ОЗНАКИ НА КОМАНДИ И ЕДИНИЦИ





ОЗНАКА НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА



ОЗНАКА НА ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА

Страна 1

Страна 2




Страна 4


Страна 3




ОЗНАКА НА БАТАЛЈОН ЗА ВРСКИ



чета за стационарни врски




ОЗНАКА НА ОКЛУПЕН БАТАЛЈОН




ТЕНКОВСКА ЧЕТА




ОЗНАКА НА БАТАЛЈОНОТ ЗА ПРОТИВВООЗДУШНА ОДБРАНА




командна батерија




батерија ПВО



ОЗНАКА НА БАТАЛЈОН НА ВОЕНА ПОЛИЦИЈА




чета на Воена полиција




ОЗНАКА НА ЧЕТА ЗА АТОМСКО БИМОЛОШКО - ХЕМИСКА ОДБРАНА



ОЗНАКА НА САМООДЕН ХАУБИЧКИ БАТАЛЈОН



Командна батерија



Самоодна хаубичка артилериска батерија 155мм



Артилериска батерија 122 мм БИ-21 ГРАД

Страна 6



ОЗНАКА НА КОМАНДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА



ОЗНАКА НА ЛОГИСТИЧКИ БАТАЛЈОН



ЛОГИСТИЧКА ЧЕТА



ТРЦ



ЧТ




ЧС

Страна 5




ОЗНАКА НА КОМАНДА ЗА ОБУКА




ЦЕНТАР ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОБУКА



КАМП ЗА ОБУКА НА ВОДА



КАМП ЗА ОБУКА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ




АРМИСКИ ПОЛИГОН КРИВОПАК




ЦЕНТАР ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ДРЕСУРА НА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА

Страна 7

Страна 8




Страна 9



ОЗНАКА НА АСОК
Оперативен центар за воздушно набљудување

Страна 11



ОЗНАКА НА РЕНЏЕРСКИ БАТАЛЈОН

командна чета / Р6

Ренџерска чета / Р6

Страна 10

ОЗНАКИ ЗА ПОДОФИЦЕРИ
НА ДОЛЖНОСТ
ПРВ, ГЛАВЕН ПОДОФИЦЕР И АЃУТАНТ

СЛУЖБЕНИ И СВЕЧАНИ УНИФОРМИ	МАСКИРНИ УНИФОРМИ
(прв подофицер во чета)	
(главен подофицер во баталјон)	
(главен подофицер во бригада и повисоки команди)	
(главен подофицер во АРМ)	
Ознака за аѓутант	

Прилог број 5

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3.

Врз основа на член 28 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 48/00, 39/03, 96/04, 120/05 и 13/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2007) во дел I. Физички показатели, називот на точката 1.4. се менува и гласи:

„Објекти во кои се планира изградба на социјални станови“

Став 1 се менува и гласи:

„Со оваа програма, се планира изградба на објекти со социјални станови и тоа 21 објект со 1.045 стана со вкупна површина од 42.824,28 м², деловен простор со површина од 1.918,54 м², гаражи со површина од 648,00 м² и 991 подрум со површина од 5.742,41 м².“

2. Прилогот бр. 4 се менува и е составен дел на оваа програма.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6284/1
16 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

прилог бр 4

Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (м ²)	гаражи (м ²)	подруми		Локација		
				број	површина (м ²)			број	површина (м ²)	КП	површина (м ²)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Г.Петров Јурија 3,1	П+4+П	1	51	2.027,00	80,65	270,00	51	133,60	608/8	220	Оризари
	Г.Петров Јурија 3,2	П+4+П	1	51	2.027,00	80,65	270,00	51	133,60	760/3	607	Крушопек
	Босна и Херцеговина Б-9,3 О4	П+5+П	1	110	4.796,86	244,12		84	485,90	2455/2	828	Оризари Крушопек
	Радичани КП 700/5	П+1	1	64	2.240,00			64	380,00	11968/3	1.886	Скопје
Битола	БЛР 1 Ц1	П+2+Пк, П+3+Пк	1	68	2.700,00	0,00	0	68	360,00	269/2, 270/4, 281/3, 282/2	3.500,00	Битола
	БЛР 1 Ц2	П+2+Пк, П+3+Пк	1	68	2.700,00	0,00	0	68	360,00	270/3, 281/4	1.702,00	Битола
Охрид	Расадник Блок 3	С-П+4+Пк	1	90	3.681,16			72	444,78	6606,6608	3.083	Охрид
	Блок А Ламела 2 Сава Михајлов 66 Гевгелија	П2+Пк	1	16	736,00			16	164,00	дел од 1337	800	Гевгелија
Гевгелија	Блок Б Ламела 2 Сава Михајлов 66 Гевгелија	П+2+Пк	1	16	736,00			16	164,00	дел од 1337	800	ко Гевгелија
	Варош 1	П+4+Пк	1	36	1.440,00			36	214,00	1164/23	871	Варош
Прилеп	Варош 2	П+5+Пк	1	36	1.440,00			36	214,00	1157/3	297	
										1175/22	530	
Кичево	Калелерица 2 прв објект	П+4+Пк	1	45	1.811,60	381,42		45	381,00	640/2	410	КО Кичево
										642/2	64	
М.Каменица	Првомајска бб 3г1	П+4	1	30	1.125,00			30	225,00	643	101	Македонс. Каменица
	Драчевик Б 2.1. XIII бригада Кочани	П+3+Пк	1	32	1.242,00	310,00		32	310,00	630	154	Кочани
Берово	Моша Пирјад 6б	П+3, П+5	1	45	1.800,00	0,00	0,00	45	400,00	641	91	
										644	330	
										645	374	
										4344	232	

К. Паланка	М. Тито бб Л1	П+4+Пк	1	26	1.902,50	250,00		26	215,00	3649/1 3649/2 3650/1 3650/2	2700 624 1453 587	Крива Паланка
Штип	Б-10 Сењак 2 Штип	П+4	1	90	3.600,00			90	360,00	918/1	2.800	Штип
Кавадарци	Б2 Благо Алексов бб Кавад.	П+4+Пг	1	42	1.546,00	0,00	0,00	42	206,00	11500/3	1536	Кавадарци
Струмица	Ѓорѓи Василев бр. 42	П+5	1	45	1.821,81			35	235,82	7369;7370; 7367	1755	Струмица
Гостивар	Тоскалар 2	П+4+Пк	1	60	2.524,07	361,70		60	229,04	3892/1 3893/2	965 900	Гостивар
Дебар	Парапур Ламел 3 Дебар	П+4	1	24	927,28	210,00	108,00	24	126,67	966/5/6	1.034	Дебар
	Вкупно 14.		21	1045	42.824,28	1.918,54	648,00	991	5.742,41			

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4.

Врз основа на член 8 став 2 и став 4 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/07), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К ЗА БРОЈОТ И РАСПОРЕДОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдува бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија.

Член 2

1. Бројот на нотарите на подрачјето на секој основен суд се определува во зависност од бројот на жителите на тоа подрачје, според последниот службен попис и тоа најмалку по еден нотар на секои 20.000 жители.

2. За подрачје на основен суд каде е седиштето на апелациониот суд се именува уште по еден нотар.

3. За подрачјето на основните судови со проширена надлежност и судовите кои решаваат трговски спорови согласно Законот за судовите се именува уште по еден нотар.

Како критериум при определување на бројот на нотарите се зема:

- бројот на жителите според последниот службен попис на населението;
- седиштето на апелациониот суд;
- бројот на регистрирани правни субјекти на подрачјето на канцеларијата на Централниот регистар на Република Македонија;
- надлежност за водењето на судскиот регистар;
- бројот на регистрираните правни лица на подрачјето на еден основен суд.

Член 3

Службеното седиште на нотарот, се определува за подрачјето на основниот суд за кој е именуван нотарот.

Службеното седиште на нотарите во градот Скопје е градот Скопје.

Член 4

Распоредот на службените седишта на нотарите на Република Македонија, е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/97, 111/00, 30/01 и 37/01).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-7169/1
17 декември 2007 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Прилог бр. 1

**РАСПОРЕД
НА СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА НОТАРИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Основен суд Берово (Општина Берово и Пехчево)
- Број на службени седишта 3место Берово
2. Основен суд Битола (Општина Битола, Могила, Новаци, Бистрица и Демир Хисар со судско одделение во Демир Хисар)
- Број на службени седишта 14 место Битола
3. Основен суд Веница (Општина Веница)
- Број на службени седишта 2 место Веница
4. Основен суд Гевгелија (Општина Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово со судско одделение во Валандово)
- Број на службени седишта 6 место Гевгелија
5. Основен суд Гостивар (Општина Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша)
- Број на службени седишта 12 место Гостивар
6. Основен суд Дебар (Општина Дебар и Жупа)
- Број на службени седишта 3 место Дебар
7. Основен суд Делчево (Општина Делчево и Македонска Каменица)
- Број на службени седишта 2 место Делчево
8. Основен суд Кавадарци (Општина Кавадарци и Росоман)
- Број на службени седишта 6 место Кавадарци
9. Основен суд Кичево (Општина Кичево, Вранештица, Другово, Зајас, Осломеј, Пласница и Македонски Брод со судско одделение во Македонски Брод)
- Број на службени седишта 6 место Кичево
10. Основен суд Кочани (Општина Кочани, Зрновци, Чешиново-Облешево)
- Број на службени седишта 5 место Кочани
11. Основен суд Кратово (Општина Кратово)
- Број на службени седишта 1 место Кратово
12. Основен суд Крива Паланка (Општина Крива Паланка и Ранковце),
- Број на службени седишта 2.....место Крива Паланка
13. Основен суд Куманово (Општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане)
- Број на службени седишта 14 место Куманово
14. Основен суд Крушево (Општина Крушево)
- Број на службени седишта 1 место Крушево
15. Основен суд Неготино (Општина Неготино и Демир Капија)
- Број на службени седишта 2 место Неготино
16. Основен суд Охрид (Општина Охрид и Дебарца)
- Број на службени седишта 8 место Охрид
17. Основен суд Прилеп (Општина Прилеп, Долне-ни и Кривогаштани)
- Број на службени седишта 9 место Прилеп
18. Основен суд Радовиш (Општина Радовиш и Конче)
- Број на службени седишта 2 место Радовиш
19. Основен суд Ресен (Општина Ресен)
- Број на службени седишта 3 место Ресен

20. Основен суд Свети Николе (Општина Свети Николе и Лозово)
- Број на службени седишта 3.....место Свети Николе
21. Основни судови на град Скопје (Општина Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново)
- Број на службени седишта 67место Скопје
22. Основен суд Струга (Општина Струга и Вевчани)
- Број на службени седишта 7 место Струга
23. Основен суд Струмица (Општина Струмица, Василево, Босилово и Ново Село)
- Број на службени седишта 10место Струмица
24. Основен суд Тетово (Општина Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце)
- Број на службени седишта 14 место Тетово
25. Основен суд Велес (Општина Велес, Градско и Чашка)
- Број на службени седишта 8 место Велес
26. Основен суд Штип (Општина Штип, Карбинци и Пробиштип, со судско одделение во Пробиштип)
- Број на службени седишта 9 место Штип.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

5.

Врз основа на член 9, 25 и 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 24.12.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Универзална инвестициона банка АД Скопје се дава одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда и тоа 1.580 обични акции во вкупна продажна вредност од 4.740.000 денари согласно Одлуката бр. 02-35/6 од 15.08.2007 година за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда донесена на ден 15.08.2007 година од Собранието на акционери на Универзална инвестициона банка АД Скопје.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-35/6 од 15.08.2007 година за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на приватната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на приватната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решние е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на промените во акционерската книга која се води во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на промените.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3306/8 Комисија за хартии од вредност
24 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6.

Врз основа на член 19 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 и 36/07), а во врска со член 14 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 31.12.2007 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ИЗМЕРЕНА ПРОИЗВЕДЕНА И ПРЕДАДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ВО ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ОДОБРЕНАТА ЦЕНА

1. Претпријатието кое врши дејност производство на топлинска енергија за греење на тарифни потрошувачи се должни кон барањето за одобрување и контрола на одобрената цена да достават податоци од мерењата со мерните уреди за произведена и предадена количина на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа за секој месец од периодот за кој се врши контролата на цена.

2. Како податок за произведена и предадена количина на топлинска енергија за греење во дистрибутивната мрежа ќе се смета податок добиен од извршени мерења со мерен уред кој поседува сертификат за верификација издаден во согласност со Законот за метрологија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02).

3. Доколку претпријатието кое врши дејност производство на топлинска енергија за греење на тарифни потрошувачи не постапи согласно точките 1 и 2 од оваа Одлука, барањето ќе се смета како некомплетно согласно член 17 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/06).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2119/1
31 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Славе Ивановски**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

7.

Врз основа на член 81-ѓ, став 3 и 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), директорот на Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1. Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Говрлево и Грачани, чие одржување е во недвижност на Сектор за катастар на недвижност Скопје.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да се применува катастарот на земјиште за катастарските општини наведени во точка 1.

Бр. 15-14499/1
26 декември 2007 година Директор,
Скопје **Љупчо Георгиевски**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Упатството за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг објавено во („Службен весник на РМ“ бр. 159/07), на страна 63 направена е техничка грешка, во таа насока ја објавуваме следната исправка

ИСПРАВКА

КОН УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ ВО ВНАТРЕШНИОТ И НАДВОРЕШНИОТ КЛИРИНГ („Службен весник на Република Македонија“ број 159/07)

1. Во Упатството за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг („Службен весник на Република Македонија“ број 159/07), во Прилог 2 (Инструкции за употреба на апликацијата за внесување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг по електронски пат), во точка 2.ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ, во потточка 2.1.2. Начин број 2: внесување на податоците со upload на датотека, после текстот:

“Податоците во датотеката треба да бидат во следниот формат:” се брише целиот текст до ставот кој започнува со зборот “Напомена:”, на местото од избришаниот текст треба да стои следната табела:

Водечки слог на датотеката (прв ред во датотеката)		
бр. на	Назив	Формат
1	Датум	ДД.ММ.ГГГГ
2	Водечки број на банката која го испраќа извештајот	###
3	Вкупен број на депоненти кои имаат отворено сметки во банката	
4	Вкупен број на сметки во банката	
5	Вкупен број на пријавени сметки во ЕРТС	
6	Вкупен број на блокирани сметки по иницијатива на банката	
7	Вкупен број на блокирани депоненти по иницијатива на банката	
8	Вкупен број на блокирани сметки по иницијатива на друга банка	
9	Вкупен број на блокирани депоненти по иницијатива на друга банка	
Поединечен слог на датотеката (секој од останатите редови после првиот)		
бр. на	Назив	Формат
1	Водечки број на банка (кон/од)	###
2	Број на налози за одливи преку МИПС	
3	Износ на одливи преку МИПС	
4	Број на налози за одливи преку КИБС	
5	Износ на одливи преку КИБС	
6	Број на налози за одливи преку КАСИС	
7	Износ на одливи преку КАСИС	
8	Број на налози за приливи преку МИПС	
9	Износ на приливи преку МИПС	
10	Број на налози за приливи преку КИБС	
11	Износ на приливи преку КИБС	
12	Број на налози за приливи преку КАСИС	
13	Износ на приливи преку КАСИС	

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

8.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 35 став 2 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007) и Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга донесен од Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, број 11-60/10 од 21.12.2006 година и број 11-190/2 од 27.12.2007 година, Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 27.12.2007 година донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

Член 1

Се распишува јавен тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга.

Член 2

Предмет на јавниот тендер со претквалификација е избор на еден давател на универзална услуга што опфаќа:

- поврзување на крајниот корисник со јавната телефонска мрежа, на негово барање со овозможување пристап до јавните телефонски услуги на определена географска локација, овозможувајќи му појдовни и дојдовни повици во локалниот, националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуникации преку факсимил и пренос на податоци со брзина од минимум 2400 бит/с;

- обезбедување достапност на податоците од единствениот телефонски именик и од службата за информации за евиденција на сите телефонски претплатници во Република Македонија, во согласност со член 34 од Законот за електронските комуникации;

- обезбедување на јавни телефонски говорници од кои е возможно без надомест да се бираат броевите на службите за итни повици, за да се задоволат потребите на крајните корисници од аспект на географска опфатеност со задоволителен број на јавни телефонски говорници, со можност за пристап на корисниците со посебни потреби и со соодветен квалитет на услугата и

- обезбедување на услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и пристап до броевите на службите за итни повици, достапност на податоците од телефонскиот именик за сите претплатници во Република Македонија, како и на другите крајни корисници.

Член 3

Право на учество на јавниот тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга имаат сите домашни и странски правни лица кои поседуваат или употребуваат јавни електронски комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги и кои ќе поднесат барање за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга.

Член 4

Јавниот тендер со претквалификација се спроведува во две фази и тоа:

Во првата фаза (претквалификација):

- јавно се објавува повикот до сите заинтересирани страни да достават барање за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга,

- се утврдува нивната економско-финансиска и техничка способност и

- се избираат способните кандидати кои ќе учествуваат во втората фаза за избор на давател на универзална услуга.

Во втора фаза:

- се доставува писмена покана, без јавно објавување, до сите избрани способни заинтересирани страни-кандидати, во првата фаза, да достават понуда за избор на давател на универзална услуга.

Член 5

(1) Во првата фаза (претквалификација) се одлучува за способноста на заинтересираните страни врз основа на доставено барање за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга и потребната документација, за економско-финансиската и техничката способност.

(2) Заинтересираните страни за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга со барањето за учество ги доставуваат следните придружни документи:

- Барање за учество, во постапка за избор на давател на универзална услуга, во прва фаза (претквалификација): Назив на заинтересираната страна, адреса, овластено лице, телефон и факс,

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Македонија, односно за странско правно лице тековен извадок од трговскиот регистар, издаден од надлежен орган,

- Доказ за бонитет издаден од Централен регистар на Република Македонија, односно за странско правно лице ревизорски извештај, кој треба да биде позитивен и да биде издаден од странска реформирана институција регистрирана за вршење на ревизија и кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странското заинтересирано лице,

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, или соодветен орган на матичната држава на заинтересираното лице за платени даноци, придонеси и други давачки,

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, издаден од соодветен орган на матичната држава на заинтересираното лице,

- Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена прекршочна санкција-забрана за вршење на дејност, издадено од соодветен орган на матичната држава на заинтересираното лице,

- Документ за техничко технолошки бонитет кој треба да ги содржи податоци за (Стручен кадар-број, квалификации и искуство; расположлива опрема и други капацитети потребни за реализација на обврската; менаџерска способност итн.).

(3) Барањето на заинтересираните страни со придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок или фотокопија заверена кај понудувачот, во писмена форма, на македонски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот, и истите не треба да бидат постари од 6 (шест) месеци.

(4) Барањето на заинтересираните страни со придружната документација треба да се достави во затворен коверт Предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да носи ознака "НЕ ОТВОРАЈ" и бројот на јавниот повик. На ковертот не треба да стојат ознаки со кои може да се идентификува подносителот.

(5) Заинтересираните страни ги доставуваат своите барања со придружната документација на адреса: Агенција за електронски комуникации Скопје ул. „Димитрија Чуповски,, бб Скопје или во архивата на Агенцијата за електронски комуникации (секој работен ден од 08.30 до 16.30 часот), се до денот на отварање и разгледување на барањата.

(6) Отворањето на барањата поднесени од заинтересираните страни за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга, нема да биде јавно и ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.02.2008 година во 11:00 часот.

(7) Барањето на заинтересираните страни со придружната документација, кои нема да бидат доставени во рокот определен во став 6 од овој член на оваа одлука, нема да се разгледуваат.

(8) Барањето за учество со придружната документација кои нема да бидат изработени според барањата содржани во јавниот повик, кои ќе се оценат како лажни или неточни, нема да се разгледуваат и истите ќе се сметаат за „некомплетни,, односно ќе се исклучат од постапката за што заинтересираната страна писмено ќе се известат со образложение.

Член 6

(1) Директорот на Агенцијата донесува Одлука за економско-финансиските и технички способни заинтересирани страни, врз основа на Извештај подготвен од Комисијата за спроведување на јавен тендер за избор на давател на универзална услуга.

(2) Одлуката од став (1) на овој член треба да се донесе во рок од 30 (триесет) дена од денот на отварањето на доставените барања од страна на заинтересираните страни.

(3) Доколку се оцени дека за донесување на одлуката е потребен подолг период од рокот утврден во став (2) на овој член, тогаш во рок од 30 (триесет) дена од денот на доставување на барањата за учество, ќе се известат сите заинтересирани страни за причините за продолжување на рокот.

(4) Агенцијата во рок од 10 (десет) дена од денот на донесување на одлуката е должна да ги известат сите заинтересирани страни кои доставиле барање за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга, со образложение за донесената одлука.

(5) Незадоволните заинтересирани страни имаат право на жалба во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на известувањето до Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации.

Член 7

(1) На сите квалификувани заинтересирани страни-кандидати за избор на давател на универзална услуга им се доставува писмена покана за поднесување на понуда за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга.

(2) Писмената покана за поднесување на понуда треба да содржи:

- адреса на подносителот на понудата (кандидат за избор на давател на универзална услуга);

- повикување на бројот на објавениот јавен повик;

- предмет на јавниот повик;

- содржина на понудата;

- критериуми за избор и нивно бодирање;

- краен рок за поднесување на понуди;

- време и место за подигнување и условите за плаќање на тендерската документација;

- место, ден и час на одржување на јавното отварање на понудите.

(3) Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

(4) Критериуми за избор на давател на универзална услуга се:

- подготвеноста на давателот на услугата да обезбеди универзална услуга во пределена област за период дефиниран во тендерската документација; 70 бода

- висина на потребни средства за обезбедување на услугата и соодветниот нето трошок за тоа обезбедување, и соодветниот износ за надомест од фондот за универзална услуга што го бара операторот за да ја спроведе приманата на универзалната услуга. 30 бода

(5) Кандидатите за избор на давател на универзална услуга можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална банка-Скопје, а времето, местото и условите за плаќање за подигање на тендерската документација ќе бидат определено во писмената покана за доставување на понуди.

(4) Рокот за доставување на понудите од страна на кандидатите за избор на давател на универзална услуга е 45 (четириесет и пет) дена од денот на испраќање на писмената покана.

(5) Денот на Јавното отварање на понудите ќе биде определен во писмената покана за доставување на понуди.

(6) Претставниците на понудувачите-кандидати за избор на давател на универзална услуга, кои ќе присуствуваат на јавното отварање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отварање.

(7) Одлуката за избор на давател на универзална услуга ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на изготвен Извештај од страна на Комисијата за спроведување на постапката за избор на давател на универзална услуга, во рок од 10 (десет) дена од денот на отварање на понудите.

(8) Веднаш по извршениот избор на давател на универзална услуга, во писмена форма се известува секој кандидат за причините за неизбор како и за избраниот давател на универзална услуга.

(9) Незадоволните кандидати за избор на давател на заинтересирани страни имаат право на жалба во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на известувањето до Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации.

(10) По завршување на тендерската постапка, директорот на Агенцијата склучува Договор со давателот на универзалната услуга, а по претходно добиена согласност од Министерот надлежен за електронски комуникации.

(12) Договорот што се склучува со давателот на универзалната се склучува за период од 5 години, за цела територија на Република Македонија, согласно утврдената тендерска документација.

Член 8

(1) Постапката за избор на давател на универзална услуга ќе ја спроведе Комисија за спроведување на јавен тендер за избор на давател на универзална услуга, составена од 5 (пет) члена, која ќе биде формирана со посебна Одлука донесена од страна на Комисијата како орган на Агенцијата.

(2) Заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма или преку електронска пошта, во Агенцијата за електронски комуникации.

(3) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aec.mk.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-191/1 Агенција за електронски комуникации
27 декември 2007 година Претседател на Комисијата,
Скопје **Софче Јовановска, с.р.**

9.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 35 став (5) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 27.12.2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОПИСУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА СО ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

Член 1

Во Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006), во член 6 став (4) запираката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 11-190/2 Агенција за електронски комуникации
27 декември 2007 година Претседател на Комисијата,
Скопје **Софче Јовановска, с.р.**



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008001